



HYUNDAI MACEDONIA
МИ-ДА ГРАНД МОТОРС
ул. Босна и Херцеговина бр.1
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 3073 103
contact@hyundai-mk.mk



5+2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЈА
НЕОГРАНИЧЕН бр/км

Tucson HYBRID

ГАРАНЦИЈА
НА БАТЕРИЈАТА 8 години
Гаранцијата на високо напонската батерија изнесува 8 години или 160.000 км, во зависност од тоа кој услов прв настапи.

Цените важат за возила произведени од 01.03.2021

МОДЕЛ	ОПРЕМА	Погон	Гориво	Запремина на мотор (ccm)	Сила на мотор (KW/KC)	Сила на електричен мотор (KC)	Менувач	EUR Цена со пресметан ДМВ и ДДВ
Tucson HEV 1.6 T-GDI	VISION	2WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	34,900 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	PREMIUM	2WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	36,900 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	IMPRESSION	2WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	40,900 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	ULTIMATE	2WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	42,800 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	VISION	4WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	37,000 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	PREMIUM	4WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	38,800 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	IMPRESSION	4WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	42,700 €
Tucson HEV 1.6 T-GDI	ULTIMATE	4WD	бензин	1,598	180	60	автоматски 6DCT	44,900 €

Стандардна опрема VISION:

ABS (Anti Lock Brake System)	10,25" екран осетлив на допит и Навигација	Двостранска автоматска клима
ESC (Electronic Stability Control)	10,25" дигитална инструмент табла	Автоматско одмаглување на предна шофершајбна
DBC (Downhill Brake Control)	Звучници во предните врати	Сензор за дожд
HAC (Hill Assist Control)	Звучници во задните врати	Индикатор за ниво на течност за брисачи
TSA (Trailer Stability Control)	Високотонски звучници	Надолжни кровни носачи
MCB (Multi collision braking)	LED предна светлосна група	Предна црна решетка со хромирани елементи
FCA (Forward Collision Avoidance Assist Car/Pedestrian/Cycle)	LED странични индикатори	Хромирани елементи на браниците
(С-м за детекција и спречување на преден судар при мали брзини)	Автоматско палење на светла	Предна и задна долна облога во сребрена боја
LKA (Lane Keep Assist)	Задна паркинг камера	Рачки на вратите во боја на каросерија
(Систем за следење на коловозна лента)	Команди за радиото на волан	Заштитна облога на долниот дел на вратите
LFA (Lane Following Assist)	Bluetooth handsfree со гласовни команди	Изолација на капак на мотор
(Автоматско држење на возило на средина на коловозна лента)	USB аудио приклучок	12V приклучок внатре
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	TPMS полнат приклучок во средната конзола	12V приклучок во багажник
(Систем за следење на притисок во гуми)	2 USB приклучока за полнење	Предни штитници за сонце со осветлено огледало
MSLA (Manual Speed Limit Assist)	LED дневни светла	Луксузна облога на вратите од внатре
(Систем за ограничување на брзината)	LED позиција светла	Висинско подесување на возачкото седиште
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning)	LED stop светло позади	Подесување на предните сигурносни појаси по височина
(С-м за препознавање на сооб. знаци за ограничување на брзината)	Задни светла за магла	Задна деллива клупа 40:20:40
Предни и задни паркинг сензори	Странични индикатори вградени во ретровизорите	Централен наслон за рака со држач за чаши
Темпомат	Странични ретровизори во боја на каросерија	ISOFIX поврзување за детско седиште позади и кај совозач
SHIFT BY WIRE (автоматски менувач на копче)	Ел. задвижување на странични ретровизори	Заклучување на задните врати за заштита на деца
Менувач поставен на волан	Загревани странични ретровизори	Светло во кабина
Избор на стил на возење	Ел. преклопиви ретровизори	Светло во багажник
E-Call (функционира само во ЕУ земји)	Предна шофершајбна со подобрена звучна изолација	Куќи за прицврстување во багажник
Предни воздушни перници	Задни затемнети стакла	Ролетна во багажник
Предни странични воздушни перници	Предна шофершајбна и странични стакла со дополнителна UV заштита	Ел. припрема за влечна кука
Странични воздушни завеси	Автоматски предни и задни прозори	Предни диск кочици 17"
Средни странични воздушни перници напред	Електрика на предни и задни прозори	Задни диск кочици 16"
Електрична рачна сопирачка	Централно заклучување	Сет за поправка на гума
Stop & Go систем	"Smart key" влегување и стартување на возилото	Michelin гуми
Кожен волан	на копче	Алуминумски фелни 7.0J X 17" со 215/65R17 гуми

PREMIUM опрема повеќе од VISION:

SCC (Navigation-based Smart Cruise Control)	ECM електрохроматски самозатемнуван внатрешен ретровизор	Безжичен полнат за телефон напред (15W) - FastCharger со можност за ладење
(Одржување на брзина согласно ограничувањата за брзина на пат со помош на GPS Навигацијата)	Загревани предни седишта	Лумбарна поддршка на возачко седиште
FCA-JX (Детекција и автоматско кочење во случај на надоаѓање на возило при вртење лево)	Загреван волан	Висинско подесување на совозачкото седиште
LED задна светлосна група	Амбиентално осветлување напред во кабина (64 бои)	Алуминумски фелни 7.5J X 19" со 235/50R19 гуми
	Клима уред со независно подесување на температура за задните седишта	

IMPRESSION опрема повеќе од PREMIUM:

ECS (Electronic Control Suspension)	RCCA (Rear Cross-traffic Collision-Avoidance assist)	Вентилација на предните седишта
(Ел. Контрола на суспензија)	(Детекција на препрека и автоматско кочење при возење наназад)	Џеб на задниот дел од возачкото седиште
RSPA (Remote Smart Parking Assist)	SVM (Surround View Monitor)	Џеб на задниот дел од совозачкото седиште
(Придвижување напред/назад на возилото на паркинг со далечинско)	(HD камера со 360 степени приказ на возило со можност за зголемување на кадрите)	Механизам за едноставно склопување на задните седишта
BCA (Blind-spot Collision rear Avoidance assist)	HDA (Highway Driving Assist)	Метални прагови на вратите
Систем за предупредување и детекција на возило во мртво агол и автоматско сопирање доколку има возило во мртво агол	(Автоматско одржување на растојание на возило на автопат)	Мрежа за прицврстување во багажник
Дополнително аудио појачало и централен звучник	Krell Audio HiFi аудио систем	Кожни седишта
		Загревани предни и задни седишта

ULTIMATE повеќе од IMPRESSION:

Монитор за ненаместен појас на задните седишта	Роло-завеси на задните странични прозори	Ел. отворање на задната врата со можност за подесување на висина на отворање
Ел. подесиви предни седишта со меморија за возач	LED предни светла за читање	
Ел. подесување на совозачко седиште од возачка страна	LED светло на централна конзола	

Дополнителна опрема со доплата

	EUR
Ел. панорамски покрив	опција само кај Ultimate 1,200
Металик боја - Amazon Gray, Phantom Black, Shimmering Silver, Silky Bronze, Teal Blue, Sunset Red, Dark Night	опција со сите нивоа на опрема 600
Доплата за двобојна каросерија - покрив Phantom Black, Dark Night,	Опција со Premium, Impression и Ultimate 900
Акрилна боја - Polar White, Fiery Red	опција со сите нивоа на опрема без доплата

Цените се изразени во евра, а плаќањето се врши во денарска противредност по курс 1EUR=61.8денари
Произведувачот и продавачот го задржуваат правото без предходна најава да ги променат цените и спецификацијата на возилата

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ - HYUNDAI TUCSON Hybrid

МОТОР	Комерцијална ознака		1.6 T-GDI		
	Тип		линиски 4-цилиндри		
	Зафатнина на моторот	cm ³	1,598		
	Пречник x од на клиповите	mm	75,6 x 89		
	Степен на компресија		10,5 : 1		
	Најголема моќност / Број на вртежи	kW / KS	169 / 230		
	Најголем вртежен момент / Број на вртежи	Nm	265 / 1.500 - 4.500		
ЕЛ.МОТО	Тип		Синхрон мотор со постојан магнет		
	Максимална моќност	kW/ks	44,2/60		
БАТЕРИЈА	Тип		Литиум-ион полимер		
	Капацитет	kWh	1.49		
	Напон	V	270		
ВКУПНА МОЌНОСТ	Максимална вкупна моќност	kW / ks	169/ 230		
	Максимален вртежен момент	Nm	265		
Тип на менувач			DCT		
Погон			2WD	4WD	
МАСА И ОПТЕРЕТУВАЊЕ	Маса на празно возило	kg	1.467~1.622	1.538~1.692	
	Вкупна дозволена маса на возилото		2,100	2,170	
	Доз. маса на кочена приколка		1,650	1,650	
	Доз. маса на некочена приколка		750	750	
ПЕРФОРМАНСИ	Димензии на тркала		17"	19"	
	Најголема брзина	km/h	193	193	
	Забрзување 0 - 100 km / h	s	8.0	8.3	
ГОРИВО	Вид на гориво		Бензин		
	Потрошувачка и количина на CO2 во издувните гасови	комбинирано NEDC	l / 100 km	4.8 - 4.9	5.4 - 5.6
		комбинирано WLTP		5.5 - 5.9	6.2 - 6.6
		комбинирано NEDC	g / km	109 - 112	124 - 127
		комбинирано WLTP		125 - 135	140 - 149
Капацитет на резервоарот за гориво		l	54		
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ	Вкупна должина		4,500		
	Вкупна ширина		1,865		
	Вкупна висина (со кровни носачи)		1,650		
	Меѓускино растојание		2,680		
	Прегиб (напред/назад)		895/925		
	Најмала висина од земја		170		
ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ	Простор за нозе (напред/назад)		1.052/996		
	Простор за глава (напред/назад)		1.017/1.000		
	Простор за глава (напред/назад) - панорамски кров		966/980		
	Простор за рамења (напред/назад)		1.464/1.428		
	Простор за седење (напред/назад)		1.385/1.367		
РАЗНО	Потпирање	Напред	Multi link McPherson ао стабилизатор и хидраулично-гасни амортизер		
		Назад	Multi link со хидраулично-гасни амортизери		
	Сопирачки	Напред	Вентилациони дискови		
		Назад	Дискови		
	Управувач	Тип	Сервоуправувач со запчеста летва		
		Вкупно завртувања на воланот	2.5		
		Најмал полукруг	m	5.5	
Пневматици и фелни	Димензии на фелни	7.0J x 17	7.5J x 19		
	Димензии на пневматици	205/65 R17	235/50 R19		
Капацитет на багажникот		l	616 - 1.795		